

1.	Наставен предмет	МЕРЕЊА ВО ХИДРАУЛИКАТА И АВТОМАТИКАТА													
2.	Шифра	ЗМ31ХА03													
3.	Студиска програма	ХА													
4.	Семестар (изборност)	зимски (задолжителен)													
5.	Цели на предмет	Запознавање со: основи на инженерското експериментирање; примена на мерната инструментација и точност на мерење; методи и инструментација за мерење на големини во хидрауликата и автоматиката; реализација на експеримент со помош на компјутер (CAX).													
6.	Оспособен за (компетенции)	експериментална работа; погонски, теренски и лабораториски мерења; примена на современа мерна инструментација. .													
7.	Услов за запишување на предметот	1. Хидромеханика - потпис 2. Основи на автоматика - потпис													
8.	Основна литература (до 3 наслови)	1. Ношпал, А.: Струјнотехнички мерења и инструменти, МБ-3, Скопје 2. Стојковски В., Ношпал А., Костиќ З.: Практикум за лабораториски вежби по струјнотехнички мерења, МФ, Скопје 3. Doebelin E. O.: <i>Measurment Systems - Application and Design</i> , McGraw-Hill, NY													
9.	Број на кредити:	5													
10.	Вкупен расположив фонд на време	5 ECTS x 30 саати = 150 саати													
11.	Распределба на расположивото време	30 + 17 + 11+ 74 + 6 + 12 = 150 саати													
	11.1. ПТН - Теоретска настава	30 саати													
	11.2. ЛВ - Лабораториски вежби	17 саати													
	11.3. АВ - Аудиторни вежби, консултации, видео проекции, стручни часописи, интернет.	11 саати													
	11.4. СУ - Самостојно учење, подготовка на материјал од 240 страници за тестови,	74 саати													
	11.5. ТПЗ - Проверка на знаење со 2 теста (2x3 саати) Секој студент самостојно го решава тестот од: до 5 прашања и до 2 задачи	6 саати													
	11.6. СЗ - Самостојна работа на елaborати од лабораториските вежби (6 елaborати x 2 саати) - види табела за елaborати и табела за планирање активности,	12 саати													
12.	Оценување	10 + 70 + 20 = 100 бода													
	12.1. Активност на предавања и вежби до 10 бода	10 бода													
	12.2. 2 теста до 70 бода	70 бода													
	12.3. Самоатојно изработени 6 елaborати од лабораториските вежби	20 бода													
	<p>Студентот мора да освои најмалку по 30% од предвидените бодови на секој од тестовите.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Оценки:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>од 50 до 60 бода</td> <td>6 (шест)</td> </tr> <tr> <td>од 61 до 70 бода</td> <td>7 (седум)</td> </tr> <tr> <td>од 71 до 80 бода</td> <td>8 (осум)</td> </tr> <tr> <td>од 81 до 90 бода</td> <td>9 (девет)</td> </tr> <tr> <td>над 90 бода</td> <td>10 (десет)</td> </tr> </tbody> </table>			Оценки:		од 50 до 60 бода	6 (шест)	од 61 до 70 бода	7 (седум)	од 71 до 80 бода	8 (осум)	од 81 до 90 бода	9 (девет)	над 90 бода	10 (десет)
Оценки:															
од 50 до 60 бода	6 (шест)														
од 61 до 70 бода	7 (седум)														
од 71 до 80 бода	8 (осум)														
од 81 до 90 бода	9 (девет)														
над 90 бода	10 (десет)														
13.	Услов за потпис и формален испит	реализирани активности 11.2. и 11.6.													

недела	Предавања - теоретска настава			Лабораториски вежби			Аудиторни вежби	
	сати	тема	саати	тема	саати	тема		
I.	2	Вовед кон инженерското експериментирање. Практична примена на димензионалната анализа					2	Примери за организирање на експеримент. Примери од димензионална анализа.
II.	2	Практична примена на димензионалната анализа. Начини на примена на мерната инструментација.	1	ЛВ1: Општо запознавање со конкретни лабораториски постројки			1	Примери од димензионална анализа.
III.	2	Видови мерни инструменти - општа поделба, функционални елементи на инструмент или мерен систем	1	ЛВ2: Запознавање со конкретни лабораториски постројки			1	Примери за начини примена на мерна инструментација.
IV.	2	Точност и грешки при мерењето. Контрола на точноста на мерењето.	1	ЛВ3: Запознавање со конкретни лабораториски постројки и мерна инструментација			1	Решавање конкретни примери од теорија на грешки
V.	2	Изведување на експеримент, обработка на податоци и прикажување на резултати. Основи на компјутери-изирани системи за обработка и презентација.	2	ЛВ4: Примери на практична примена на софтверски пакети за обработка и презентација на податоци и резултати				
VI.	2	Мерење на притисок - струен и тотален притисок, сонди за мерење притисок, хидростатички манометри, диференцијални манометри, манометри за мали притисоци	1	ЛВ5: Мерење на вискозност.			1	Примери за мерење и пресметнување на струен и тотален притисок
VII.	2	Мерење на притисок - манометри со еластични претворачи, електрични методи за мерење, калибрирање на манометри и вакумметри.	2	ЛВ6: Мерење на струен и тотален притисок. Калибрирање на инструменти за притисок				
VIII.	2	Мерење на брзина и правец на струење - основни врски, мерења преку разлика на притисоци, динамометричко мерило, мерења преку аголна брзина.	1	ЛВ7: Мерење на пад на притисок			1	Примери за мерење и пресметнување на струен и тотален притисок. Подготовка за I тест
IX.	2	Мерење на брзина и правец на струење - анемометри со загреана жица и филм, ласер-доплер анемометар.					3	Прв тест на материјалот од теоретската настава од I до VII недела
X.	2	Мерење на проток - волуметрички метод (вагање), мерење на проток со придушување (основен теорет-ски приод, практична примена,	1	ЛВ8: Меерње на профил на брзини			1	Примери за мерење на брзина и правец на струење
XI.	2	Мерење на проток - мерачи со лебдечко тело, преливи, ултразвучни мерачи на проток, ротирачки протокометри.	2	ЛВ9: Баждарење на мерна бленда и мерење проток со придушување				
XII.	2	Мерење на температура - мерење на температура при струење на флуид, термометри на принцип на топлотно ширење, електрични отпорни термометри.	1	ЛВ10: Определување на работна карактеристика на вентилатор			1	Примери за мерење проток на компресилен и некомпресилен флуид
XIII.	2	Мерење на температура - термопарови, инструменти за високи температури. Мерење на движење, сила и моќност - основни поими, поместување, брзина (транслација и ротација)	1	ЛВ11: Мерења во хидрауличен систем на автоматско управување			1	Примери за мерење основни параметри во систем за пнеуматски транспорт
XIV.	2	Мерење на сила момент и моќност. Мерења со помош на мерни ленти.	1	ЛВ12: Мерења на механички големини со мерни ленти			1	Примери за мерења на основни параметри на хидрауличен систем
XV.	2	Компјутеризиран аквизиционен систем - функционални елементи, реализација на експеримент со помош на компјутер (CAX).						
XVI.								
XVII.								
XVIII.							3	Втор тест на материјалот од теоретската настава од VIII до XIV недела
XIX.								
XX.								
	30		17				11	

ЕЛАБОРАТИ ОД ЛАБОРАТОРИСКИ ВЕЖБИ - самостојни задачи СЗ	елаборат 1	од ЛВ4	елаборат 3	од ЛВ6 и ЛВ7	елаборат 5	од ЛВ10
	елаборат 2	од ЛВ5	елаборат 4	од ЛВ8 и ЛВ9	елаборат 6	од ЛВ11